

ОРГАНИЗАЦИЈА НА
НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР*Горан ПЕТРУШЕВ**Сојуз на дефектолози
на Р. Македонија*

Примено: 20.02.2012

Прифатено: 29.02.2012

UDK: 37.043.2(497.7)(062)(049.3)

По успешната организација на минатогодишниот меѓународен Симпозиум за рана интервенција и развојни нарушувања, Сојузот на дефектолози на Р. Македонија продолжува со своите активности во насока на унапредување на дефектолошката теорија и практика преку организација на стручни манифестации.

Имено, на состанокот на Претседателството на Сојузот одржан на 26. 12. 2011 година беше донесена одлука за организација на меѓународен научно-стручен собир на тема „**Инклузивно образование – состојба и предизвици**“. Освен Сојузот на дефектолози на Р. Македонија во организација на овој собир учествуваат и Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофскиот факултет -Институт за дефектологија.

Научно-стручниот собир ќе биде организиран во периодот од **17 - 19 мај 2012 година, во Струмица**. Овој собир има три главни цели и тоа:

1. да се презентираат развиени системи на инклузивното образование;
2. да се согледа состојбата во процесот на инклузивното образование во Република Македонија од аспект на засегнатите страни од процесот;
3. да се согледаат предизвиците со кои треба да се соочи Република Македонија, во насока на унапредување на инклузивното образование на децата со посебни образовни потреби во предучилишните, основните и средните образовни установи.

Адреса за кореспонденција:

Горан ПЕТРУШЕВ

Сојуз на дефектолози

на Р. Македонија

11 Октомври бр. 42-а, ДХО Даре Цамбаз

Скопје – Р. Македонија

gpetrushev@yahoo.com

ORGANIZATION OF
SCIENTIFIC MEETING*Goran PETRUSHEV**Association of Special Educators and
Rehabilitators of the Republic of Macedonia*

Received: 20.02.2012

Accepted: 29.02.2012

After successful organization of the last year's International Symposium for early intervention and developmental disorders, the Association of Special Educators and Rehabilitators of the Republic of Macedonia continues its activities for promoting the theory and practice of special education through organizing professional events.

At the meeting held on 26.12.2011, the presidency of the Association decided to organize a symposium with the subject "**Inclusive education - current status, future challenges**". Aside the Association, among the organizers will be the Macedonian Ministry of Education and Sciences and the Faculty of Philosophy - Institute of Special Education and Rehabilitation. The symposium will be held from **17th until 19th of May 2012, in Strumica**. The conference has three main goals:

- 1) to present the developed systems of inclusive education;
- 2) to get an overview of the existing condition of the inclusive process in Macedonia from the primarily involved parties' perspective;
- 3) to get an overview of the challenges that Macedonia will face moving towards improvement of the inclusive education for children with special needs in the preschools and the elementary and secondary schools.

Corresponding Address:

Goran PETRUSHEV

Association of Special Educators and

Rehabilitators of the R.Macedonia

11 October, no.42 a AHO Dare Dzambaz

Skopje – R.Macedonia

gpetrushev@yahoo.com

Програмата за научно-стручниот собир ќе биде изработена врз база на пристигнатите трудови, а во согласност со темите за стручниот собир. Темите на стручниот собир се:

1. Проценка и идентификување на специфичните потреби на децата.
2. Мултидисциплинарен пристап во инклузивното образование.
3. Улогата на родителите во инклузивното образование.
4. Индивидуален образовен план.
5. Профил и компетенции на наставниот кадар и дефектолозите во инклузивното образование.
6. Менаџмент на промени - модели на добра практика.
7. Сервисни служби за поддршка на инклузивното образование.

Преку овие седум теми ќе бидат опфатени следниве целни групи:

1. стручни лица - дефектолози (различни профили);
2. институции кои се занимаваат со заштита, образование, рехабилитација и третман на децата со посебни образовни потреби и лицата со инвалидност;
3. родители на деца со и без посебни образовни потреби вклучени во редовниот систем на образованието;
4. членови на педагошко-психолошките служби од редовните предучилишни, основни и средни образовни установи;
5. наставен кадар од редовните предучилишни, основни, средни и високообразовни установи;
6. директори на редовни предучилишни, основни и средни образовни установи;
7. претставници од централната и локалната власт и
8. инвалидски организации.

Поради актуелноста на темата се очекува медиумска покриеност на настанот кој ќе придонесе за подигање на јавната свест кај граѓаните за инклузивното образование како голема општествена промена. Членовите на Сојузот на дефектолози на Р. Македонија очекуваат дека овој настан ќе биде почеток на заедничко креирање на механизми и политики за унапредување на инклузивното образование во предучилишните, основните и средните образовни институции.

Сите поважни информации за научно-стручниот собир „Инклузивно образование – состојба и предизвици“ можете да ги пронајдете на веб-страницата: www.sojuznadefektoloji.org.

The program of the scientific conference will be constructed based on the received scientific articles which are within the framework of the topic of interest. The main themes of the conference are:

1. Assessment and identification of the specific needs of this category of children.
2. Multidisciplinary approach in the inclusive education.
3. Parents role in the inclusive education;
4. Individual Educational Plan.
5. Profile and competency of teachers and special educators involved in the inclusive education.
6. Change Management - models of good practice.
7. Services for support of the inclusive education.

The target groups on the conference are:

1. professionals - special educators and rehabilitators (various profiles);
2. institutions that work in the field of protection, education, rehabilitation and treatment of children with special educational needs and persons with disabilities;
3. parents of children with and without special educational needs included in the mainstream educational system;
4. members of the pedagogical and psychological services of mainstream preschools, elementary and secondary schools;
5. teachers working in mainstream preschools, elementary and secondary schools;
6. head masters of mainstream preschools, elementary and secondary schools;
7. representatives of the central and local authorities;
8. associations of persons with disabilities.

Considering the relevance of the topic, media coverage of the event is expected. The media coverage will contribute in raising the public awareness of the inclusive education as a major social change. The members of the Association of Educators in Macedonia expect the event to be an inception for joint creation of mechanisms and policies that will promote the inclusive education in the preschools and the primary and secondary educational institutions.

All information regarding the conference's fees and accommodation will be additionally available on the web page: www.sojuznadefektoloji.org.